



Provence Lavender

Лавандата го придружувала човекот уште од древноста, зашто го фасцинирала со своите ароматски и убави сино-виолетови цветови. Таа е користена во форма на масло, а исто така и како исушени ароматични стракови.

Освен прекрасниот релаксирачки пријатен мирис, маслото од лаванда поседува антисептичко и регенеративно дејство. Концентрат од кисело млеко има одличен ефект врз сувата и проблематична кожа, зашто ја навлажнува, омекнува и измазнува, благодарение на големата содржина на липиди, протеини, минерали и витамини. Кожата станува мазна и еластична, хидрирана во длабочина и ја возвраќа својата сатенска мекост. Комбинацијата од природно масло од лаванда и концентрат од кисело млеко во козметичката серија Provence Lavender на REFAN ја смирува, хидрира и регенерира, а нејзината релаксирачка арома ќе ве пренесе во провансалските полиња од лаванда и ќе ви ги заплени и помилува вашите сетила.

Производи

06351



КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Хидрирачки крем за лице со релаксирачко дејство. Комбинацијата од природно масло од лаванда и концентрат од кисело млеко ја смирува кожата на лицето, ја хидрира и регенерира.

Употреба: Нанесете врз добро почистената кожа и масирајте до неговото потполно попивање.

50 ml

06407



КРЕМ ЗА РАЦЕ

Хидрирачки крем за раце со релаксирачко дејство. Комбинацијата од природно масло од лаванда и концентрат од кисело млеко ја смирува кожата на рацете, ја хидрира и регенерира.

Употреба: Нанесете врз добро измиени и потсушени раце и масирајте до неговото потполно попивање.

75 ml

06408



КРЕМ ЗА НОЗЕ

Омекнувачки и релаксирачки крем за нозе, погоден за натежнати и уморни нозе. Комбинацијата од природно масло од лаванда и концентрат од кисело млеко смирува, хидрира и регенерира. Алантоинот ја омекнува кожата на нозете и ги намалува воспаленијата.

Употреба: Нанесете го кремот врз измиените и потсушени нозе и масирајте до неговото потполно попивање.

75 ml

06170



ШАМПОН ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ

Дарува неверојатно чувство на свежина и чистота на кожата и косата. Содржи природно масло од лаванда кое поседува смирувачко и противовоспалително дејство. Концентратот од кисело млеко има хидрирачко и омекнувачко дејство. Нежниот мирис на лаванда го претвора туширањето во уникатно чувствено доживување со смирувачки и балансирачки ефект.

Употреба: нанесете врз мокрите коса и тело со лесни масажни движења, а потоа изплакнете обилно со вода.

250 ml

05221



Пилинг сапун - сунѓер

Сапун со релаксирачка арома на лаванда за ароматско и нежно почистување на вашата кожа. Содржи етерично масло од лаванда со смирувачко и закрепнувачко дејство. Погоден за секаков тип на кожа.

75 gr